

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 24 став (5) од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јануари 2022 година, донесе

## ОДЛУКА

**за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје**

1. Во Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.172/21 и 303/21) во точката 1 зборовите „946.556.170 денари“ се заменуваат со зборовите „1.284.774.437 денари“, а зборовите „339.772.422 kWh“ се заменуваат со зборовите „156.125.627 kWh“.
2. Во точката 2 табелата се менува и гласи:

<b>РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА</b>	<b>единица мерка</b>	<b>износ</b>
Месечен надоместок за системски услуги и системска резерва	ден/месец	23.189.531
Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулиран производител	ден/kWh	6,4467

3. Точката 3 се менува и гласи:  
„Месечниот надоместок и тарифниот став од точка 2 на оваа одлука ќе се применуваат од денот на отпочнувањето на примена на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022 година.“
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 февруари 2022 година.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, (во понатамошниот текст: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје), согласно член 24 од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20 и 159/21), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), достави Барање за промена на одобриениот регулиран

максимален приход почнувајќи од 1 февруари 2022 година УП1 Бр.08-3/22 од 4 јануари 2022 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2021 година донесе Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 172/21), согласно која тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител изнесува 1,8417 ден/kWh за грејната сезона 2021/2022 година. Регулаторната комисија за енергетика тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител го утврди врз основа на проектирана просечна цена за природниот гас за природниот гас во износ од 17,44 ден/nm<sup>3</sup>.

Постапувајќи по Барањето за зголемување на регулираниот максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став почнувајќи од 01.01.2022 година, бр.0302-631 од 21 октомври 2021 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр. 11-198/21 од 21 октомври 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика на 31 декември 2021 година донесе Одлука за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 Бр. 198/21 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.303/21) согласно која тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител изнесува 1,9767 ден/kWh. Регулаторната комисија за енергетика тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител го утврди врз основа на проектирана просечна цена за природниот гас во износ од 18,50 ден/nm<sup>3</sup>, при што беше земено во предвид дека заклучно со 31 декември 2021 година, регулираниот производител на топлинска енергија имаше склучено договор за набавка на природен гас по пониски цени во споредба со берзанските цени на природниот гас.

Во поднесеното Барање од 4 јануари 2022 година, ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје го утврдува тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител во износ од 6,9362 ден/kWh, при проектирана цена за природниот гас во износ од 62,928 ден/nm<sup>3</sup>. Во образложението на поднесеното барање наведува дека истото се поднесува поради големиот раст на цената на природниот гас на светските берзи во изминатите неколку месеци, кој има доминантно влијание при утврдување на регулираниот максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија. Во барањето е наведено дека и по направената измена на тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител со Одлуката за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 198/21, ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје не може да ги покрие трошоците за набавка на природен гас.

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на 13 јануари 2022 година достави Барање за времено преземање на управувањето со ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ од страна на државата до надминување на кризата во оваа грејна сезона. Во доставеното барање е наведено дека откако не е пронајдено решение кое ќе овозможи покривање на трошоците за набавка на природен гас, а со кое ќе се обезбеди и заштита на потрошувачите од драстично зголемување на цената на топлинската енергија, ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бара согласно член 33 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 36/11,

41/14, 104/15, 29/16, 83/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21) управувањето со ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ времено да се преземе од страна на државата.

Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2022 година донесе Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија бр. 41-351/1 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/22).

Согласно член 6 став (3) од Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија, Владата на Република Северна Македонија на 17 јануари 2022 година донесе за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.13/22).

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со член 24 Правилникот започна постапка и изврши анализа на доставените податоци и информации од Барањето на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија.

Регулаторната комисија за енергетика утврди тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител изнесува 6,4467 ден/kWh. Регулаторната комисија за енергетика тарифниот став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител го утврди врз основа на трошок за набавка на природен гас во износ од 1,006,500,066 денари при проектирана просечна цена за природниот гас во износ од 60,33 ден/м<sup>3</sup>, имајќи ја во предвид предвидената берзанска цена на природниот гас за 2022 година и мерките кои ќе се преземат согласно Уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија и донесената Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение, актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-221/2 од 31 јануари 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје без одржување на подготвителна седница.

Имајќи го во предвид горе наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр. 08-3/22  
31 јануари 2022 година  
Скопје

**Претседател  
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски**